

АМБО НЕ СЕ ПЛАШИ ОД КОНКУРЕНЦИЈА

Не се плашме од грчкиот нафтовод, оти не го сметаме за конкуренција. Освен тоа, нафта има доволно и за двата нафтовода. Ова е првата официјална реакција на промоторите на АМБО, по веста дека нафтоводот Бургас-Александрополис обезбедил инвеститори.

Небитно е кој нафтовод е во понапредна фаза, важно е дека имаме различни пазари, вели Глигор Ташковиќ од конзорциумот кој го турка проектот АМБО.

"Според информациите со кои располагам во моментот и претпоставувајќи дека подготовките ќе продолжат со исто темпо, мислам дека е фер да се каже дека работите ќе почнат идната пролет", изјави Глигор Ташковиќ.

Неделава во Македонија доаѓа првиот човек на АМБО, Фергусон, со домаќините и со претставниците на Бугарија и на Албанија да ги финализира подготовките. Силното грчко лобирање и приближувањето до Русија го наметна проектот Бургас-Александрополис како конкуренција на АМБО. Сега многу работи, освен од компаниите кои ќе ја финансираат изградбата, зависат и од лобирањата на владите.

Додека Бугарите прво се двоумеа за кој нафтовод да се одлучат, сега играат на двете варијанти, а македонските власти се занимаваа само со себе, Грците го издигнаа прашањето на нафтоводот на ниво на национален интерес.

Среќа е за Македонија, велат аналитичарите, што за АМБО имаат интерес американски фирми, бидејќи ако зависеше од Владата во Скопје, АМБО одамна ќе ја изгубеше битката.

Иако нафтоводот од Бургас до Александрополис има мала политичка предност, неспорен адут на АМБО е поставеноста. Поблиску до Европа, бидејќи завршува на Јадранот, каде бродовите полесно оперираат отколку во Егејот.



ПРИЛЕПСКАТА МЛЕКАРНИЦА НАСКОРО ЌЕ ПРОРАБОТИ?!

Гротот Кирјакос Ромбис од Лерин, кој е сопственик на прилепската млекарница, најави дека најдоцна за два месеца ќе ги активира технолошките линии, ќе инвестира околу 500.000 евра за нови машини, отстранување на дефектите и за враќање на работа на осумнаесетте вработени.

"Нашите анализи покажуваат дека има простор за пласман на млеко во земјава, а не е исклучена и можноста за извоз. Во првиот месец дневно ќе произведуваме пет тони, во вториот 10, а планираме да достигнеме до 50 тони млеко на ден", вели Ромбис.



Некои од нив се подготвени да го продаваат млекото по цена од 20 денари за литар.

Според стечајниот управник Методија Тасески, постои законска можност доверителите да ја пролонгираат наплатата и да прифатат план за реорганизација на претпријатието. Доверителите ги замрзнаа побарувањата од 80.000 евра за три години, за да му дадат шанса на стратегискиот партнер да ја заздрават фирмата. Министерството за финансии, Фондот за здравство, работниците и кооперантите се согласија да ги почекаат парите, а грчкиот газда вети дека долговите ќе ги плати во рок од три до пет години. Инаку, прилепската млекарница не работи веќе четири години.

За да ја врати довербата кај кооперантите, тој на десеттина сточари им вети дека млекото ќе го плаќа во рок од 15 дена.

"Цените ќе бидат според пазарните во Македонија. Во замена за млекото кооперантите можат да земат и добиточна храна или машини. Старите долгови кон сточарите ќе ги платам најмногу на 10 рати", изјави Ромбис.

Сточарите сепак не им веруваат на ветувањата и бараат гаранции.

Млекопроизводителите се подготвени за соработка, но не се откажуваат од побарувањата.

ОТВОРЕН ГРАНДИОЗНИОТ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР "РАМСТОР"

По долго најавување Скопје конечно го доби новиот грандиозен трговски центар "Рамстор". Неговиот старт го означил претседателот Бранко Црвенковски.

"Убеден сум дека оваа инвестиција ќе претставува дополнителен стимул за идентификување на Република Македонија како погодно место за странски инвестиции, што ќе резултира со конкретни деловни аранжмани", изјави Црвенковски.

Тој е различен од останатите во државата, не само по големината, туку и по она што го нуди. "Лакоста", "Бети Баркли", "Своч" се едни од познатите светски брендови кои тука се забележуваат. Она што го нуди, меѓу другото, се и ексклузивните ресторани и кафулиња. Според упатените, најскапиот метар квадратен достиг-



БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 7.6.2005 година до 14.6.2005 година имаше вкупно 230 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 45.264.385 денари.

- Интересни беа акциите на Гранит Скопје, со вкупно 56 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност 3.548.385 денари. Алкалоид Скопје имаше вкупно 38 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 4.898.324 денари. Макпетрол Скопје имаше 34 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 4.492.958 денари. Адинг Скопје имаше само 2 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 912.000 денари, а исто толку трансакции имаше и Македонија Турист Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 2.300 денари.

РУСИТЕ ФРЛИЛЕ ОКО НА ХИДРОЦЕНТРАЛАТА "ЧЕБРЕН"

Руската компанија "Рау и ес" се подготвува да учествува на тендерот за изградба на хидроцентралата "Чебрен" на Црна Река, во прилепскиот дел на Мариово, најави рускиот амбасадор во Македонија, Агарон Асатур. Тој истакна дека постои интерес кај руските компании да инвестираат во енергетиката во земјава.

Градоначалникот на Прилеп, Марјан Ристески, соопшти дека наскоро ќе се



нува цена и до 80 евра.

Турските инвеститори се задоволни од тоа што го исполниле ветувањето дека за неполна година ќе ја реализираат оваа инвестиција.

"'Рамстор' ќе даде придонес и кон развој на производството и ќе овозможи нови вработувања во земјава и ќе даде нов импулс кон нови видови во полето на трговијата", истакна претставникот на Бордот на директори на "Рамстор Македонија", господинот Азиз Буглу.

Повеќето граѓани љубопитни да го видат новиот трговски центар се прошетаа низ и околу него. Гужва имаше и во подоцнежните часови.

А за последните обвинувања од ВМРО-ДПМНЕ, кои ставија дамка на најголемата инвестиција во државата, дека турскиот инвеститор Коч го препродавал купеното земјиште, партнерот на "Рамстор" ги отфрли како неточни.

"Не е точно дека 'Рамстор' препродавал за поспапи пари, во 'Рамстор', 'Евроазија - техника' и други е партнер, ние сме тука партнери, тоа може да се погледне и во регистрацијата", рече Ајдован Адемовски.

Новиот центар, според она што го нуди, дефинитивно ќе ги засени другите трговски центри во Скопје.



- МБИ, Македонскиот берзански индекс на 14.6.2005 година изнесуваше 1.897,70 индексни поени, додека на 7.6.2005 година МБИ бележеше 1.900,11 индексни поени.

- Неревидирани биланси на успех и ревидирани извештаи за 2004 година

Тетекс Кредитна банка АД Скопје, Жито Лукс АД Скопје, ОХИС АД Скопје и Макстил АД Скопје ги доставија ревидираните извештаи за 2004 година. Тетекс Кредитна банка АД Скопје и Тетекс АД Тетово ги доставија неревидирани биланси на успех за периодот 1.1.-31.3.2005 година.

Извештаите и билансите можат да се најдат на Интернет страницата на Македонска берза, во делот Друштва и пазари.

- Нетрговски трансфери на акции од котираните друштва на 13.6.2005 година.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.6.2005

година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котираните друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Гранит АД Скопје - 671 обични акции;
- Алкалоид АД Скопје - 130 обични акции;

- Бетон АД Скопје - 11 обични акции;
- Макпетрол АД Скопје - 25 обични акции.

- Нетрговски преноси на акции од котираните друштва на 10.6.2005 година

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.6.2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котираните друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Гранит АД Скопје - 12.449 обични акции;

- Млаз АД Богданци - 100 обични акции;

- ОХИС АД Скопје - 17 обични акции.

"МАКЕДОНСКА ПОШТА" СО ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

"Македонска пошта" последните месеци работи профитабилно и станува сè поуспешна компанија ориентирана кон своите корисници. Непрецизирајќи го профитот кој е остварен годинава, првиот човек на Поштата, Таип Јакупи, нагласи дека тоа се должи на добрата организација и воведувањето квалитетни и навремени сервис-услуги за граѓаните. Тој посочи дека обемот на писмоносните пратки е зголемен за околу 25 отсто, наспроти фактот што овој процент се намалува кај поштенските оператори во другите земји. Јакупи напомена дека воведувањето комерцијална продажба на шалтерите на "Македонска пошта" било полн погодок, бидејќи параметрите кажуваат дека во април годинава таа учествувала со седум проценти во вкупните приходи на компанијата. Првиот човек на Пошта тврди дека освен во несуртинските дејности, нема да има намалување на бројот на вработените. Тој најави дека 65 хигиеничари ќе бидат доверени на работа на компании кои за тоа ќе пројават интерес, за што веќе е објавен јавен повик. Менаџментот на "Македонска пошта" го промовираше новиот симбол на претпријатието - трубата.

одржи експертска дебата на која ќе се разгледаат енергетските потенцијали на регионот, особено хидроресурсите, вклучувајќи го и "Чебрен".

"Компанијата 'Рау и ес' е подготвена да вложи во 'Чебрен'. Но, прво треба да се распише тендер, а потоа тој да се добие", изјави амбасадорот Асатур.

Првите анализи покажуваат дека оваа хидроцентрала ќе може да произведува 286 гигават-часови електрична енергија, а инвестицијата би чинела околу 300 милиони евра. Со внесување на проектот во приоритетните јавни инвестиции во енергетиката до 2006 година, Владата лани ја поддржа иницијативата на Советот на Прилеп за забрзување на постапката за изградба на "Чебрен".

